

1.	Наслов на наставниот предмет	ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА		
2.	Код	ДЛ -214		
3.	Студиска програма	Тригодишни стручни студии за дипломиран логопед		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	УКИМ – Медицински факултет Катедра по оториноларингологија		
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Прв циклус		
6.	Академска година/семестар	Втора/III	7.	Број на ЕКТС кредити
				4
8.	Наставник	Проф д-р Марина Давчева Чакар		
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема		
10.	Цели на предметната програма: <ul style="list-style-type: none"> • Стекнување на знаење за оториноларингологија како наука тесно поврзана со логопедија • Стекнување на знаење за поделбата, клиничката анатомија и функција на органите од областа на оториноларингологијата. 			
11.	Содржина на предметната програма: Теоретска настава(30 часа): <ul style="list-style-type: none"> • Клиничка анатомија и физиологија на уво • Кохлеа и слушен нерв • Централен аудитивен систем и аудитивен кортекс • Евоцирани потенцијали генерирани во уво и во аудитивниот систем • Аудитивни потенцијали на мозочното стебло • Патофизиологија, клинички аспекти на воспалителни и невоспалителни процеси на надворешно и средно уво • Општи клинички аспекти на кохлеарна и ретрокохлеарна наглувост • Клиничка анатомија и физиологија на нос и параназални синуси • Клиничка анатомија и физиологија на фаринкс и ларинкс • Болести на нос, параназални синуси, орофаринкс и ларинкс Практична настава (30 часа) <ul style="list-style-type: none"> • Да се запознаат со методите за дијагностика на болестите на уво, нос и грло. 			
12.	Методи на учење: Интерактивни предавања, вежби, работилници, семинари			
13.	Вкупен расположив фонд на време			
14.	Распределба на расположивото време		Теоретска и практична настава 60 часа	
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	30 часа
		15.2.	Вежби, Семинари	30 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Пракса	
		16.2.	Самостојни задачи	
		16.3.	Домашно учење	
17.	Начин на оценување			бодови
	17.1	Континуирани проверки	Континуирана проверка на знаење-1(писмено)	мин.-макс. 20-30

	17.2	Завршен испит	Завршен усмен испит	мин.-макс. 28-50
	17.3	Семинарска работа/проект (презентација: усмена)		мин.-макс.
	17.4	Активно учество	Теоретска настава Практична настава	мин.-макс. 6-10 6-10
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)		до 59 бода од 60 до 68 бода од 69 до 76 бода од 77 до 84 бода од 85 до 92 бода од 93 до 100 бода	5 (пет) F 6 (шест) E 7 (седум) D 8 (осум) C 9 (девет) B 10 (десет) A
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	За да добие потпис, студентот треба да освои минимум бодови од посета на теоретска и практична настава. Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности, континуираните проверки и завршниот испит.		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Студентска анонимна евалуација за предметот, наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата.		
22.	Литература			
		Задолжителна литература		
	22.1.	1.	Основи на отологијата и аудиологијата , М.Давчева Чакар и сор. Скопје: УКИМ, Медицински факултет; 2015 Клиничка анатомија на средното и внатрешното уво.М.Папазова, Ј.Живадиновиќ, Ј.Нетковски.Скопје: УКИМ, Медицински факултет; 2015 Клиничка анатомија на нос. М.Папазова, Ј.Живадиновиќ, Ј.Нетковски.Скопје: УКИМ, Медицински факултет; 2016 Авторизирани предавања	
		Дополнителна литература		
	22.2.	1.	Клиничко испитување во оториноларингологија, И.Филипче, М.Чакар.Скопје :Графохартија ДООЕЛ,2009	